

КНИГА

Размислите на авторот за претходно кажаното воопшто немаат цел некогаш неаргументирано да го обвинуваат или, пак, да го оправдуваат, а уште помалку да даваат конечен суд за проблемите кои се разгледуваат.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Книгата "Македонски крстопати" од проф. д-р Бранислав Синадиновски беше промовирана во Домот на АРМ. Во својата најнова 27 по ред книга за "Македонските крстопати", како непосреден учесник во создавањето на македонската држава во 1991 година, авторот раскажува една вистинска, изворна, емпириска научна приказна не само за сè она што ни се случувало во изминатите два века, за тоа што ни се случува денес, а веројатно ќе ни се случува и во иднина. За значењето на

"МАКЕДОНСКИ КРСТОПАТИ" ОД ПРОФ. Д-Р БРАНИСЛАВ СИНАДИНОВСКИ



"НЕ СМЕЕМЕ ДА ДОЗВОЛИМЕ МАКЕДОНСКИОТ 'АВТОБУС' ДА ГО ВОЗИ 'СЛЕП' ЧОВЕК"

книгата говореа проф. д-р Кирил Темков, проф. д-р Љубо Петковски и писателот Ким Мехмети. Објаснување за книгата имаше и самиот автор Синадиновски.

Промовираната книга е научна студија, која се обидува да даде одговор на бројни наши дилеми, како и на поставени, а никогаш до крај одговорени прашања: за лажните вредности, хипокризијата, моралната ерозија, за насилно всадениот или можеби вроен синдром на вина за сè и сешто, за нашата самоубиствена улога, за себеистребувањето, зависноста, несамостојноста, за бројните бели историски петна и за нашата мисловна и творечка импотенција од Илинден (а и пред него), па сè до денес.

"Истовремено, тоа е книга - истакна проф. д-р Синадиновски - за катастрофалните последици на антимакедонската политика, непосредно по 1991 година и за нејзините натчовечки напори за зачувување на Југославија по секоја цена, за маргинализацијата на албанскиот народ и за кршењето на неговите,

Професорот Темков истакна дека не е лесно да се чита книгата на проф. д-р Синадиновски, но е предизвик, затоа што тоа е човек полн со идеи. Во книгата, како што вели проф. д-р Темков, авторот пишува за Македонија во која се случувале, се случуваат и ќе се случуваат многу настани, поттикнати од многу личности полни со барања, полни со вриеж во политиката.

"Оваа книга се однесува на македонските реалности, за нешто што е наше, нешто што се случило, се случува и ќе се случи, видено од авторовата визура", истакна проф. д-р Темков.

но и на нашите основни човекови права и слободи, за невидениот меѓународен политички галиматјас и за создавањето антидемократски систем, кој самиот произведува перманентна криза,

лидери и лидерчиња со политички дефект, медиокритети, полтрони и подлизурковци, за основните карактерни црти на македонските политичари и нивната постојана потреба за власт и богатење за сметка на осиромашувањето на народот, за митото, корупцијата, бедата и сиромаштијата".

Понатаму, во книгата проф. д-р Синадиновски пишува и за организираниот криминал и корупцијата, кои ги создадоа самите политички партии, за корупцијата во судството и извршната власт, и за повеќе од катастрофалните последици на разграбувањето на општествениот капитал и неговата незаконска приватизација.

Според авторот, исто така, книгата е научна студија за албанско-македонските односи, како основен темел за иднината и стабилноста на македонската држава, за нерешените и за отворените проблеми со соседите, за виртуелната стварност и за дилемите околу нашите напори за зачленување во евроатлантските структури и др.